

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 160 Год. LXVI | Понеделник, 13 декември 2010 Цена на овој број е 210 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3370. Декларација за спроведување на процесот на лустрација во Република Македонија и осуда на обидите за негова девалвација.....	3	3379. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовно подрачје „Дојранско Езеро“.....	5
3371. Указ бр. 14 од Претседателот на Република Македонија.....	3	3380. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на Дојранско Езеро.....	5
3372. Указ бр. 15 од Претседателот на Република Македонија.....	3	3381. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на Преспанско Езеро.....	6
3373. Одлука за изменување на Одлуката за давање на користење на недвижна ствар на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги.....	4	3382. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Тиквешко Езеро“.....	6
3374. Одлука за отворање на почесен конзулат на Република Киргистан во Република Македонија, со седиште во Скопје.....	4	3383. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Турија“.....	6
3375. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовна зона на вештачко езеро Акумулација „Шпилје“.....	4	3384. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Водоча“.....	6
3376. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовна зона на вештачко езеро Акумулација „Тиквешко Езеро“.....	4		
3377. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовна зона на вештачко езеро Акумулација „Мантово“.....	5		
3378. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовно подрачје „Преспанско Езеро“.....	5		

	Стр.		Стр.
3385. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Калиманци“.....	7	3400. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Скопје.....	10
3386. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Козјак“...	7	3401. Правила за изменување на правилата за начинот и постапката за тргување и порамнување на трансакции со хартии од вредност на пазарите преку шалтер.....	10
3387. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Шпилје“.....	7	3402. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.....	11
3388. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Мантово“.....	7	3403. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.....	14
3389. Одлука за прекинување на постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачките езера Акумулација „Конче 1 и 2“.....	8	3404. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.....	17
3390. Одлука за прекин на постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија од хидроелектричните центри Чибрен и Галиште и учество во јавно приватно партнерство.....	8	3405. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.....	20
3391. Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност во 2010 година.....	8	3406. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.....	20
3392. Одлука за избор на судии на Управниот суд.....	8	3407. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија.....	20
3393. Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Скопје.....	9	3408. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија.....	23
3394. Одлука за избор на судија на Апелациониот суд Битола.....	9	3409. Одлука за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана.....	26
3395. Одлука за избор на судии на Основен суд Битола.....	9	3410. Правилник за начин на транспортирање на радиоактивен и нуклеарен материјал.....	26
3396. Одлука за избор на судија на Основен суд Скопје 1 - Скопје.....	9	Огласен дел	1-48
3397. Одлука за избор на судија на Основен суд Струга.....	9		
3398. Одлука за избор на судија на Основен суд Радовиш.....	10		
3399. Одлука за избор на Претседател на Основен суд Велес.....	10		

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3370.

Тргувајќи од одредбите на Уставот на Република Македонија, а согласно со преземените обврски на Република Македонија од:

Резолуцијата 1096 на Парламентарното собрание на Советот на Европа, 1996 година - мерки за напуштање на наследството на поранешните комунистички тоталитарни системи;

Резолуцијата 1481 на Парламентарното собрание на Советот на Европа, 2006 година - повик до сите комунистички партии во земјите членки кои досега не го сториле, да направат преоценка на историјата на комунизмот и на нивното сопствено минато, јасно да се дистанцираат од злосторствата направени од тоталитарните комунистички режими и недвосмислено да ги осудат;

Декларацијата за извинување на жртвите на режимот во периодот од 1945 до 1990 година, донесена од Собранието на Република Македонија во 2006 година;

Законот за определување на дополнителен услов за вршење на јавна функција со кој Собранието се определило за справување со последиците од минатото;

Тргувајќи од тоа што историчарите се согласуваат дека не се можни целосно објективни интерпретации на историските факти, како и фактот дека не постојат објективни историски записи;

Имајќи предвид што ниедно политичко тело или политичка партија нема монопол за интерпретирање на историјата;

Согледувајќи ја потребата дека треба да заврши транзициониот процес и дефинитивно да се создаде стабилна плуралистичка демократија базирана врз владеењето на правото и почитувањето на човековите права и различноста и дека принципите на слобода на избор, еднакви можности, економски плурализам и транспарентност во процесот на донесување на одлуки играат улога во овој процес, а имајќи предвид дека поделбата на власта, слободата на медиумите, заштитата на приватната сопственост и развојот на граѓанското општество се некои од начините коишто можат да се искористат за постигнување на овие цели, како што се и децентрализацијата, демилитаризацијата, демонополизацијата и дебирукратијата;

Поддржувајќи го процесот на лустрација започнат согласно со Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008 и 64/2009), врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 декември 2010 година, донесе

ДЕКЛАРАЦИЈА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ЛУСТРАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И
ОСУДА НА ОБИДИТЕ ЗА НЕГОВА ДЕВАЛВАЦИЈА

1. Собранието се залага процесот на лустрација да се одвива врз принципот на владеењето на правото и да се осудат заканите против основните човекови права и процесот на демократизација;

2. Се осудуваат обидите за спроведување на таканаречена улична лустрација со која се нарушува моралниот интегритет на носителите на јавни функции;

3. Собранието цени дека во меѓусебната комуникација (и во своите настапи и во своето однесување) носителите на јавни функции треба да се почитуваат меѓусебно и да се придржуваат кон законите и кодексите за етичко однесување;

4. Собранието препорачува заедно со процесот на лустрација да се одвива и процесот на рехабилитацијата на лицата осудени за „кривични дела“ кои во едно цивилизирано општество не претставуваат кривични дела и на оние кои биле неправедно осудени;

5. Собранието оценува дека процесот на лустрација мора да вклучи трансформација на менталитетот чија главна цел треба да биде елиминацијата на стравот, непочитувањето на различноста, екстремниот национализам, нетолеранцијата, расизмот и ксенофобијата кои се дел од наследството на старите режими;

6. Собранието смета дека најдобрата гаранција за ослободување од времето на тоталитарното наследство се темелните политички, правни и економски реформи кои водат кон формирање на автентичен демократски менталитет и политичка култура;

7. Декларацијата ќе се достави до Владата на Република Македонија и до Комисијата за верификација на фактите;

8. Оваа декларација ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-5042/1
11 декември 2010 година
Скопје

Претседател на Собранието
на Република Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
3371.

У К А З БР. 14
од 9 декември 2010 година

Врз основа член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008)

СЕ РАЗРЕШУВА

Генерал-мајор ЛЕКОВСКИ Наум ЗОРАН

ФЧ: генерал-мајор
лична ВЕС: 31440

од должноста советник во кабинетот на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Указот да се изврши веднаш.

Бр. 07-2122
9 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

3372.

У К А З БР. 15
од 9 декември 2010 година

Врз основа член 18 став 1 точка 11 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2001, 5/2003, 58/2006 и 110/2008) и член 74 и 75 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/2010)

СЕ ПОСТАВУВА

Генерал-мајор ДИМОВ Панче ЗОРАН

ФЧ: генерал-мајор
лична ВЕС: 31240

за советник во кабинетот на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Указот да се изврши веднаш.

Бр. 07-2123
9 декември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов, с.р.**

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3373.**

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ****Член 1**

Во Одлуката за давање на користење на недвижна ствар на Агенцијата за регулирање на пазарот на железничките услуги донесена од Владата на Република Македонија бр. 19-1991/1 од 19 мај 2009 година, во насловот зборовите „Агенција за регулирање на пазарот на железнички услуги“ се заменуваат со зборовите „Агенција за регулирање на железничкиот сектор“.

Член 2

Во членот 1 зборовите „Деловен простор на ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 40, мезанин, со површина од 180 м² по Имотен лист бр.9162, сопственост на Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Деловен простор на ул. „Мито Хадивасилев Јасмин“ бр. 52/1/4, со вкупна површина од 218 м² по Имотен лист бр. 95404, сопственост на Република Македонија, кој се состои од деловна просторија со внатрешна површина од 132 м² и помошна површина со внатрешна површина од 24 м² на КП бр. 11931 КО Центар 1, влез 1, кат 1, број 1 и деловна просторија со внатрешна површина од 58 м² и помошна површина со внатрешна површина од 4 м² на КП бр. 11932 КО Центар 1, влез 1, кат 1, број 4.“

Член 3

Во членовите 2 и 3, зборовите „Агенција за регулирање на пазарот на железнички услуги“ се заменуваат со зборовите „Агенција за регулирање на железничкиот сектор“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3861/1
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3374.

Врз основа на член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/06 и 107/08) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ОТВОРАЊЕ НА ПОЧЕСЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА КИРГИСТАН ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СКОПЈЕ****Член 1**

Република Киргистан отвора Почесен конзулат во Република Македонија, со седиште во Скопје.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-6763/1
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3375.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „ШПИЛЈЕ“**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовна зона на вештачкото езеро Акумулација „Шпилје“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на рибите од риболовна зона на вештачко езеро Акумулација „Шпилје“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.101/10) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7286/1
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3376.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „ТИКВЕШКО ЕЗЕРО“**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовна зона на вештачкото езеро Акумулација „Тиквешко езеро“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на рибите од риболовна зона на вештачко езеро Акумулација „Тиквешко езеро“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 101/10) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7286/2
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3377.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „МАНТОВО“

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовна зона на вештачкото езеро Акумулација „Мантово“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на рибите од риболовна зона на вештачко езеро Акумулација „Мантово“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/10) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7286/3
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3378.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ „ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО“

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовно подрачје „Преспанско Езеро“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на рибите од риболовното подрачје „Преспанско Езеро“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.100/10) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7286/4
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3379.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА СТОПАНСКИ РИБОЛОВ НА РИБИТЕ ОД РИБОЛОВНО ПОДРАЧЈЕ „ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО“

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за стопански риболов на рибите од риболовно подрачје „Дојранско Езеро“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за стопански риболов на рибите од риболовното подрачје „Дојранско Езеро“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/10) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7286/5
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3380.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на Дојранско Езеро, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на Дојранско Езеро („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7287/1
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3381.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ПРЕСПАНСКО ЕЗЕРО

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на Преспанско Езеро, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на Преспанско Езеро („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7287/2
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3382.

Врз основа на член 74, став 1, алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „ТИКВЕШКО ЕЗЕРО“

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Тиквешко езеро“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Тиквешко езеро“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7287/3
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3383.

Врз основа на член 74, став 1, алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „ТУРИЈА“

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Турија“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Турија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7287/4
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3384.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „ВОДОЧА“

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Водоча“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Водоча“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7287/5
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3385.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА “КАЛИМАНЦИ”**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Калиманци“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Калиманци“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7287/6
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3386.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА “КОЗЈАК”**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на риболовното подрачје Акумулација „Козјак“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Козјак“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7287/7
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3387.

Врз основа на член 74 став 1 алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА “ШПИЛЈЕ”**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Шпилје“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Шпилје“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-7287/8
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3388.

Врз основа на член 74, став 1, алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКОТО ЕЗЕРО АКУМУЛАЦИЈА „МАНТОВО“**

1. Со оваа одлука се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачкото езеро Акумулација „Мантово“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на риболовното подрачје Акумулација „Мантово“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7287/9
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3389.

Врз основа на член 74, став 1, алинеја 3 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/2008, 139/2008, 64/2009 и 52/2010), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 1.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА РЕКРЕАТИВЕН РИБОЛОВ НА РЕКРЕАТИВНА ЗОНА НА ВЕШТАЧКИТЕ ЕЗЕРА АКУМУЛАЦИЈА „КОНЧЕ 1 И 2“

1. Со оваа одлука, се прекинува постапката за давање на концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачките езера Акумулација „Конче 1 и 2“, од причина што отпадна потребата од спроведување на постапката, како резултат на околности кои не биле познати, ниту можело да бидат познати во моментот на донесувањето на Одлуката за започнување на постапката.

2. Одлуката за распишување на јавен конкурс за давање концесија за рекреативен риболов на рекреативна зона на вештачките езера Акумулација „Конче 1 и 2“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2010) престанува да важи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7287/10
1 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3390.

Врз основа на член 74, став 1, алинеја 1 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ број 7/2008, 139/08, 64/2009 и 52/2010) и член 36 став 3 од Законот за Влада на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008 и 10/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12. 2010 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕКИН НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИТЕ ЦЕНТРАЛИ ЧЕБРЕН И ГАЛИШТЕ И УЧЕСТВО ВО ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

1. Постапката за доделување на концесија за вода за производство на електрична енергија со Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од ХЕЦ Чебрени и ХЕЦ Галиште на Црна Река објавена во Службен весник на Република Македонија број 156/2008, се прекинува поради недоставување на понуди.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 51-7353/2
7 декември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3391.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за јавен долг ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2005 и 88/2008) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС НА НОВО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ПРЕКУ ИЗДАВАЊЕ НА ДРЖАВНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ВО 2010 ГОДИНА

1. Во Одлуката за утврдување на максималниот износ на ново задолжување преку издавање на државни хартии од вредност во 2010 година бр. 51 - 487/1 од 11 февруари 2010 година („Службен весник на Република Македонија" бр. 26/2010) во точката 2 зборовите „3.989.000.000,00 (три милијарди деветстотиниосумдесетидевет милиони)" се заменуваат со зборовите „6.300.000.000,00 (шест милијарди и триста милиони)", а зборовите „16.783.580.000,00 (шеснаесет милијарди седумстотиниосумдесетитри милиони и петстотиниосумдесет илјади)" се заменуваат со зборовите „19.094.580.000,00 (деветнаесет милијарди деведесетичетири милиони и петстотиниосумдесет илјади)".

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-7540/1
7 декември 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3392.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА УПРАВНИОТ СУД

1. За судии на Управниот суд се избрани:
- Едита Насковска – член на Државна Комисија за жалби по јавни набавки;
- Виолета Богојеска- Регистратор на Централен регистар на РМ и
- Лидија Ивановска- судија на Основен суд Скопје 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1868/1
7 декември 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

3393.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ
СУД СКОПЈЕ

1. За судија на Апелациониот суд Скопје е избрана:
- Јованка Никодиновска - судија на Основниот суд Скопје 2 Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1869/1
7 декември 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

3394.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА АПЕЛАЦИОНИОТ
СУД БИТОЛА

1. За судија на Апелациониот суд Битола е избран:
- Аце Бакиевски – судија на Основен суд Битола
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1870/1
7 декември 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

3395.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОСНОВЕН СУД БИТОЛА

1. За судии на Основниот суд Битола се избрани:
- Хаџо Тарик – адвокат од Прилеп;

- Љупчо Савевски – судски соработник во Основен суд Битола;

- Снежана Дојчиновска -судски соработник во Основен суд Битола

- Ристо Сотиров- кандидат од редот на Академијата за судии и јавни обвинители.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1871/1
7 декември 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

3396.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД
СКОПЈЕ 1 СКОПЈЕ

1. За судија на Основниот суд Скопје 1 Скопје е избран:

- Хамдирефет Бафтијари- началник на Одделение за прекршоци, Биро за јавна безбедност, Министерство за внатрешни работи на Република Македонија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1872/1
7 декември 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

3397.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 107/2005), член 41 од Законот за судовите („Службен весник на Република Македонија“ бр.58/2006) и чл.42 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр.60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата одржана на 7.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОСНОВЕН СУД СТРУГА

1. За судија на Основниот суд Струга е избран:

- Севди Каба – адвокат од Струга

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1873/1
7 декември 2010 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Васил Грчев, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

3402.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, промет и услуги ЕКОМА ДОО увоз извоз Скопје за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, на седницата одржана на 10.12.2010 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА
И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕ-
ШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО
ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ
СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕС-
НО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРО
ДИЗЕЛ БС**

1. На Друштвото за производство, промет и услуги ЕКОМА ДОО увоз извоз Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-19
10 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЛИЦЕНЦА

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за производство, промет и услуги ЕКОМА ДОО увоз извоз Скопје со седиште на ул. Мишко Михајловски бр.15 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

3. Датум на издавање на лиценцата:

10 декември 2010 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

10 декември 2020 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД - 20.03.1/10

7. Број на деловниот субјект - 5393299

8. Единствен даночен број – 4030000380220

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заради натамошна продажба на трговците на мало, на индустриските и други потрошувачи, и/или на други трговци на големо, кои набавените деривати ги користат за вршење на нивната дејност.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 2 резервоари секој со волумен од по 1.000 м³ и тоа 1 за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и 1 за складирање на Еуро дизел БС, кои Друштвото за производство, промет и услуги ЕКОМА ДОО увоз извоз Скопје ги има земено под закуп од Весна Сап ДОО Пробиштип.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтени деривати, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафтени деривати на големо.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтени деривати, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

- обезбеди нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС со кои врши трговија да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди,

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца

3. превземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

8. бизнис план за тековната година

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС
ВО ТЕКОТ НА _____ ГОДИНА (МЕСЕЦ)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец) 2	НАБАВКА					ВКУПНО располо- живо (2+6) 7	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13			
		РМ		ВКУПНО набавено (3+4+5) 6	УВОЗ	во РМ		ВКУПНО РМ (8+9) 10	ИЗВОЗ (10+11) 12	ВКУПНА продажба (10+11) (7-12) 13						
		ОКТА 3	Други 4			5					6	8		9		
															Големопро- дажба	Малопро- дажба
1																
Екстра лесно - 1 (ЕЛ-1)																
Еуро дизел БС																

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)_____
(потпис)

3403.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРОПЕТРОЛ МТ ДОО с. Калуѓерица - Радовиш за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, на седницата одржана на 10.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРОПЕТРОЛ МТ ДОО с. Калуѓерица - Радовиш, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-41
10 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1**Л И Ц Е Н Ц А****ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРОПЕТРОЛ МТ ДОО с. Калуѓерица - Радовиш, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС

3. Датум на издавање на лиценцата:
10 декември 2010 година**4. Период на важење на лиценцата:**
10 години**5. Датум до кога важи лиценцата:**
10 декември 2020 година**6. Евидентен број на издадената лиценца:**
НД - 21.03.1/10**7. Број на деловниот субјект - 5868297****8. Единствен даночен број – 4023004114811****9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заради натамошна продажба на трговците на мало, на индустриските и други потрошувачи, и/или на други трговци на големо, кои набавените деривати ги користат за вршење на нивната дејност.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 2 резервоари секој со волумен од по 100 м³ и тоа 1 за складирање на нафтиениот дериват Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и 1 за складирање на Еуро дизел БС, кои Друштвото за производство, трговија и услуги ЕУРОПЕТРОЛ МТ ДОО с. Калуѓерица - Радовиш ги има земено под закуп од Друштвото за производство, промет и услуги ГОВЛ ЛТД ДОО - Скопје.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија на Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС на големо, во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на складот кој се складираат нафтените деривати, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафтени деривати на големо.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС

- обезбеди нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС со кои врши трговија да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца

3. преземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

8. бизнис план за тековната година

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаји за набавка и продажба на нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС
ВО ТЕКОТ НА _____ ГОДИНА (МЕСЕЦ)

(во тони)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетококот на годината (месец)	НАБАВКА					ВКУПНО располо- живо (2+6)	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12)
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5)	во РМ		ВКУПНО РМ (8+9)	ИЗВОЗ	ВКУПНА продажба (10+11)			
		ОКТА	Други			Големопр- дажба					Малопр- дажба		
												3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Екстра лесно - 1 (ЕЛ-1)													
Еуро дизел БС													

Датум:

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)

(потпис)

3404.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива, на седницата одржана на 10.12.2010 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС

1. На Друштвото за трговија и услуги МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС“ кој што е составен дел на оваа Одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УПН Бр. 07-42
10 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ПРИЛОГ 1**ЛИЦЕНЦА**

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И БИОГОРИВА И МЕШАВИНА НА ТЕЧНИ ГОРИВА ОД ФОСИЛНО ПОТЕКЛО ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА ТРАНСПОРТ СО БИОГОРИВА – ТРГОВИЈА СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за трговија и услуги МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје со седиште на ул.Перо Наков б.б. Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

3. Датум на издавање на лиценцата:

10 декември 2010 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

10 декември 2020 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

НД - 22.03.1/10

7. Број на деловниот субјект - 6534180

8. Единствен даночен број – 4043009502667

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на дејноста трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

Како трговија на големо, во смисла на оваа лиценца се смета купување на Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заради натамошна продажба на трговците на мало, на индустриските и други потрошувачи, и/или на други трговци на големо, кои набавените деривати ги користат за вршење на нивната дејност.

10. Деловни простори и простории во кои ќе се врши енергетската дејност со карактеристики на објектите, постројките, опремата и инсталациите

1. За вршење на енергетската дејност ќе се користат 2 резервоари секој со волумен од по 500 м³ и тоа 1 за складирање на нафтениот дериват Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и 1 за складирање на Еуро дизел БС и 1, кои Друштвото за трговија и услуги МОТОЦЕНТАР ГРУП ДООЕЛ Скопје ги има купено од Друштвото на големо и мало ЕУРОМИЛК Јорданчо и Горан ДОО увоз – извоз Скопје.

2. Носителот на лиценцата е должен да обезбеди деловните простори и простории во кои се врши трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС на големо, во секое време да ги исполнуваат пропишаните минимално-техничките услови за вршење на дејноста.

3. Носителот на лиценцата е должен во секое време да поседува или да има обезбедено право на користење на склад во кој се складираат нафтените деривати, со капацитет определен со прописите со кои се уредува трговијата со нафтени деривати на големо.

4. Носителот на лиценцата е должен да ја извести Регулаторната комисија за енергетика за секоја промена на расположивиот капацитет за складирање на нафтените деривати, најдоцна во рок од 30 дена по настаната промена.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Дејноста Трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС носителот на лиценцата може да ја врши на територијата на Република Македонија и во странство.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди сигурно и безбедно снабдување со нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС.

- обезбеди нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинства (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС со кои врши трговија да ги исполнува пропишаните норми за квалитетот;

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со нафта и нафтени деривати и биогорива и мешавина на течни горива од фосилно потекло што се користат за транспорт со биогорива – трговија со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- ги почитува техничките правила, нормативи и стандарди за работа на енергетските објекти и опрема;

- ги почитува правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за поседување на раздвоени сметки, забрана за меѓу-субвенционирање

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

1. Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за финансиското и деловното работење во претходната година (извештајна година).

2. Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. набавка и продажба на нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС во текот на извештајна година, презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

2. годишна сметка и финансиски извештај составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики,
- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди, и

- интерни пресметки за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца,

3. преземени мерки во текот на извештајна година, за:

- заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- заштита при работа;

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на дејноста;

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето;

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење;

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на дејноста;

- вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4. извршување на програма за ремонти во извештајна година;

5. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделни задачи во врска со дејноста;

6. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли.

7. оценка за реализирање на планот за работа за извештајната година;

8. бизнис план за тековната година

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста

- Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува месечни извештаи за набавка и продажба на нафтените деривати Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1) и Еуро дизел БС презентирани согласно Табелата 1, која е составен дел на оваа лиценца.

- Носителот на лиценцата е должен да ја известува Регулаторната комисија за енергетика за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста.

- Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да доставува и други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид од страна на Регулаторната комисија во вршењето на дејноста за која е издадена лиценцата, увид во целокупната документација на носителот на лиценцата, објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на дејноста, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ : ТАБЕЛА 1

НАБАВКА И ПРОДАЖБА НА ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАКИНСТВО (ЕЛ-1) И ЕУРО ДИЗЕЛ БС

ВО ТЕКОТ НА _____ ГОДИНА (МЕСЕЦ)

(во тони)

Вид на нафта и деривати	Состојба на залихи на почетокот на годината (месец)	НАБАВКА						ВКУПНО располо- живо (2+6) 7	ПРОДАЖБА					Состојба на залихи на крајот на годината (месец) (7-12) 13
		РМ		УВОЗ	ВКУПНО набавено (3+4+5) 6	во РМ			ВКУПНО РМ (8+9) 10	ИЗВОЗ (10+11) 11	ВКУПНА продажба (10+11) 12			
		ОКТА 3	Други 4			8	9							
												Големопро- дажба 8	Малопро- дажба 9	
1	2	3	4	5	6	7								
Екстра лесно - 1 (ЕЛ-1)														
Еуро дизел БС														

Датум: _____

М.П.

Одговорно лице

(полно име и презиме)_____
(потпис)

3405.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8, а во врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/2010) како и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ОРИЕНТ ГРЕН ПОУЕР ДОО увоз-извоз Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на 10.12.2010 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги ОРИЕНТ ГРЕН ПОУЕР ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на Кеј 13 Ноември 66, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

2. Енергетската дејност производство на електрична енергија носителот на лиценцата ќе ја врши со ветер на електрана лоцирана на КП бр. 389, КП бр. 444/2, КП бр. 457/4, м.в. „Круша“ с. Извор, КО Извор, Општина Липково.

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата во поглед на вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ќе бидат утврдени во прилог кон одлуката за утврдување на содржината на лиценцата, која ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“ по доставувањето до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на Одобрението за употреба на објектот и потребните документи од Табела 24, точка III, од Прилог 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09).

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполнување на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.

УП1 Бр. 07-44
10 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3406.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8, а во врска со член 39 и член 52 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/2010) како и член 15 став 2 алинеја 2 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за трговија на големо и мало, сервис и услуги, Драган Герзовски, ТОРПЕДО МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на 10.12.2010 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Трговското друштво за трговија на големо и мало, сервис и услуги, Драган Герзовски, ТОРПЕДО МОБИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со седиште на ул. Прилепска 66, Битола, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија.

2. Енергетската дејност производство на електрична енергија носителот на лиценцата ќе ја врши преку фотоволтаичен систем, лоциран на КП бр. 575/2, КО Егри, м.в. „Брегови“ во с. Егри, Општина Битола.

3. Правата и обврските на носителот на лиценцата во поглед на вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ќе бидат утврдени во прилог кон одлуката за утврдување на содржината на лиценцата, која ќе биде објавена во „Службен весник на Република Македонија“ по доставувањето до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија на Одобрението за употреба на објектот и потребните документи од Табела 24, точка III, од Прилог 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09).

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе влезе во сила по исполнување на условите утврдени во точка 3 од оваа одлука.

УП1 Бр. 07-47
10 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

3407.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19, став 1, алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/2006, 36/2007, 106/2008 и 119/2010) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 31/2009), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија со електрична енергија АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија, на седницата одржана на 10.12.2010 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за трговија со електрична енергија АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Алберт Ајнштајн бр. 4/1, Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност транзит на електрична енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата во вршењето на енергетската дејност транзит на електрична енергија се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност транзит на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-49
10 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА**ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРАНЗИТ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за трговија со електрична енергија АЛПИК ЕНЕРГИЈА СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Алберт Ајнштајн бр. 4/1, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Транзит на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата:

10.12.2010 година

4. Период на важење на лиценцата:

10 години

5. Датум до кога важи лиценцата:

10.12.2020 година

6. Евидентен број на издадената лиценца:

EE- 62.09.1/10

7. Број на деловниот субјект - 6085393**8. Единствен даночен број - 4030006583904****9. Вид и обем на енергетската дејност**

Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност транзит на електрична енергија преку преносниот систем на Република Македонија.

Транзит на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета пренесување на електрична енергија преку преносниот систем за електрична енергија на Република Македонија во рамките на деклариран преносен капацитет на преносниот систем поврзан со соседните држави, од кои се превзема / испорачува електрична енергија, за да се реализира одредена трансакција за која се обврзал носителот на лиценцата да ја превземе / испорача на лица надвор од земјата.

10. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност транзит на електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори со преносниот систем оператор за закуп на прекугранични преносни капацитети од декларираните капацитети на интерконекциските електрични граници на преносниот систем за електрична енергија на Република Македонија, за пренесување на електричната енергија која се обврзал да ја превземе / испорача на лица надвор од земјата, согласно мрежните правила за пренос на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија.

11. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност транзит на електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку територијата на Република Македонија.

12. Општи обврски за носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди доволен преносен капацитет во согласност со правилата за пазар на електрична енергија, мрежните правила за пренос на електрична енергија, за количините на електрична енергија и моќност кои се обврзал да ги транзитира преку преносниот систем на земјата;

- работи во согласност со мрежните правила за пренос на електрична енергија и правилата за пазар на електрична енергија.

- обезбеди исполнување на условите за квалитет на електрична енергија која што ја транзитира, согласно со пропишаните норми за квалитет и склучените договори;

- ги исполни барањата за финансиски гаранции утврдени од страна на операторот на пазарот на електрична енергија согласно правилата за пазар на електрична енергија.

- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за трансакциите и деловните активности во врска со транзитот на електрична енергија низ територијата на Република Македонија;

- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста транзит на електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

- работи во согласност со правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон, а особено Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен :

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; како и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи податоци за количините и субјектите од кои е набавена и количините и субјектите на кои е продадена електричната енергија, како и податоци за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулирани услуги, во текот на извештајната година, за секој месец поодделно.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за транзитираните набавените и испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;

- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на дејноста;

- други податоци во врска со вршењето на дејноста.

16. Обврска за овозможување на пристап до објектите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот, постапката за издавање, менување, продолжување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

ПРИЛОГ - ТАБЕЛА 1
ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНЗИТИРАНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Транзитирани количини во текот на месецот во 20..				Транзитирани количини во текот на година 20..			
Договор за транзит со операторот (бр. и датум)	Користена интерконективна врска на влез во PM	Користена интерконективна врска на излез од PM	Реализирана количина на транзитирана електрична енергија (kWh)	Договор за транзит со операторот (бр. и датум)	Користена интерконективна врска на влез во PM	Користена интерконективна врска на излез од PM	Реализирана количина на транзитирана електрична енергија (kWh)

3408.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 19 став 1 алинеја 8 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 36/07, 106/08 и 119/10) и член 27 став 1 од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 31/09), постапувајќи по барањето на Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија, на седницата одржана на 10.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ДИСТРИБУЦИЈА НА
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на топлинска енергија.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија“ кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-58
10 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштво за дистрибуција на топлинска енергија ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје, ул. „Лондонска“, бб. 1000 Скопје, Република Македонија.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Дистрибуција на топлинска енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
10 Декември 2010 година

4. Временски период на важење на лиценцата
15 години

5. Датум до кога важи лиценцата
10 Декември 2025 година

6. Евидентен број на издадената лиценца
ТЕ – 10.02.1/10

7. Број на деловниот субјект - 6485022

8. Единствен даночен број - 4057009501858

9. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија како дејност од јавен интерес, како и правата и обврските на носителот на лиценцата.

Енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија, во смисла на оваа лиценца е превземање, распределба и испорака на топлинска енергија до корисниците приклучени на дистрибутивната мрежа.

10. Подрачје на вршење на енергетската дејност

Врз основа на Законот за енергетика и одредбите од оваа лиценца, носителот на лиценцата ДИСТРИБУЦИЈА НА ТОПЛИНА ДООЕЛ - Скопје, енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија ја врши на подрачјето на градот Скопје односно на делови од подрачјата на општините: Аеродром, Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

11. Објекти преку кои ќе се врши дистрибуција на топлинска енергија

Носителот на лиценцата врши дистрибуција на топлинска енергија преку дистрибутивната мрежа која се протега од точката на прием на произведената топлинска енергија од топланите па преку магистрални, секундарни, приклучни водови и топлински станици, до мерното место, односно до точката на испорака на крајните корисници на топлинската енергија приклучени на системот за дистрибуција на топлинската енергија.

Техничките карактеристики на основните средства за дистрибуција на топлинска енергија се дадени во Прилог 1, кој е составен дел на оваа лиценца.

12. Обезбедување на пристап, приклучување и користење на дистрибутивната мрежа

Носителот на лиценцата е должен, во согласност со начелата на објективност, недискриминаторност и транспарентност, да обезбеди пристап, приклучување и користење на дистрибутивната мрежа за трети лица во согласност со закон, друг пропис и општ акт.

13. Обврски за носителот на лиценца

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти, како и правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија во согласност со закон;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно дистрибуирање на топлинска енергија преку дистрибутивната мрежа од точките на прием до точките на испорака, преку одржување на соодветно ниво на доверливост и расположливост на сите објекти во дистрибутивната мрежа;

- да се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти, при изградба, реконструкција, редовни годишни ремонти на објектите кои се составен дел на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија;

- издава Решение за приклучување на дистрибутивната мрежа на корисниците и да овозможи приклучување согласно издадената согласност;

- врши оперативно управување и следење на техничката и функционалната подготвеност на дистрибутивната мрежа за топлинска енергија; и

- да им ги обезбеди на носителите на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на топлинска енергија и снабдување со топлинска енергија сите потребни информации за извршување на нивните обврски од лиценците.

14. Планирање, одржување и развој на дистрибутивната мрежа

Заради сигурно и ефикасно функционирање на дистрибутивната мрежа, носителот на лиценцата е должен истата да ја одржува, обновува и развива на начин кој што ќе овозможи сигурно, безбедно и ефикасно користење на дистрибутивната мрежа.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија да поднесе План за развој на дистрибутивната мрежа за период од пет години како и годишна програма за реализација на планот.

Планот за развој на дистрибутивната мрежа особено треба да содржи:

- опис на постојната состојба на дистрибутивната мрежа;

- идни процени за капацитетот и функционалноста на дистрибутивната мрежа;
- локации каде се планира да се обновува и/или развива дистрибутивната мрежа; и
- финансиски извори за реализација на планот.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена сметководствена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието во врска со дејноста дистрибуција на топлинска енергија и
- да изготвува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија кои ги добива од корисниците на дистрибутивната мрежа.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на дистрибуција на топлинска енергија во текот на претходната година (вкупна количина на дистрибуирана топлинска енергија);
2. финансиски извештај за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност, составен од:
 - биланс на состојба и биланс на успех,
 - извештај за промените во главнината,
 - извештај за паричните текови,
 - применетите сметководствени политики, и
 - други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;
3. преземени мерки во текот на претходната година за:
 - заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварији и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност,
 - заштита при работа,
 - обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,
 - спроведување на мониторинг врз сопственото работење,
 - обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,
 - обезбедување на енергетска ефикасност,
 - вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба;
4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за развој и проширување на дистрибутивната мрежа, во претходната година;
5. извршување на програма за ремонти во претходната година;
6. состојба со кадровска екипираност за извршување на поделени задачи при вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија;
7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. реализација на обврската за информирање на потрошувачите и преземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, месечни и квартални извештаи за количина на дистрибуирана топлинска енергија, вкупно и по видови на потрошувачи, за бројот и времетраењето на планираните и непланираните прекини во испораката;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија;
- договори во врска со вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија кои што ги склучил со други носители на лиценци за вршење на енергетска дејност и договори за приклучок со корисници на дистрибутивната мрежа.

19. Заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на оваа лиценца да донесе План за заштита на објектите и уредите за дистрибуција на топлинска енергија и истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

20. Обврска за овозможување на пристап до објектите и инсталациите и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

21. Квалитет на дистрибуција на топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди постојан квалитет во вршење на услугата дистрибуција на топлинска енергија, согласно пропишаните услови за снабдување со топлинска енергија и другите прописи, како и да врши постојан мониторинг на квалитетот на дистрибуцијата на топлинска енергија.

22. Цена за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија

Носителот на лиценцата е должен цената за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија, да ја формира во согласност со Правилникот за начин и услови за регулирање на цени на топлинска енергија за греење.

Носителот на лиценцата е должен цените за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинската енергија, да ги објавува на својата веб страна.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши исклучиво во согласност со одредбите од Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку Носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за условите, начинот и постапката за издавање, менување и одземање на лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 1

Технички карактеристики на основните средства за вршење на енергетската дејност дистрибуција на топлинска енергија

1. Технички карактеристики на мрежата за дистрибуција на топлинска енергија на подрачјето на градот Скопје, односно на делови од подрачјата на општините Аеродром, Гази Баба, Горче Петров, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир.

Ред.бр.	Димензии на канал (mm)	Димензија на цевки (mm)	Должина (m)
1.	400/300	NO 32	12.491,5
2.	500/400	NO 40	13.200,3
3.	700/400	NO 50	22.455,3
4.	700/400	NO 65	28.954,3
5.	800/500	NO 80	15.940,1
6.	800/500	NO 100	16.715,1
7.	900/600	NO 125	13.607,9
8.	900/600	NO 150	5.168,8
10.	1300/800	NO 200	11.114,4
12.	1300/800	NO 250	7.597,6
13.	1600/900	NO 300	4.413,7
14.	1600/900	NO 350	6.548,2
15.	1800/1000	NO 400	1.964,9
16.	1800/1000	NO 450	5.435,8
17.	2100/1200	NO 500	3.306,6
18.	2300/1300	NO 600	2.657
19.	2600/1600	NO 700	3.436,2
		Вкупно:	185007,7

2. Карактеристики на мерни уреди

Ред. бр.	Димензија	Количини
1.	NO 15	513
2.	NO 20	1125
3.	NO 25	629
4.	NO 32	67
5.	NO 40	515
6.	NO 50	184
7.	NO 65	36
8.	NO 80	21
9.	NO 100	9
	Вкупно:	3.099

3. Број на топлински станици

Ред. бр.	Димензија	Количини
1.	NO 15	1537
2.	NO 20	11
3.	NO 25	246
4.	NO 30	3
5.	NO 32	230
6.	NO 40	449
7.	NO 50	458
8.	NO 65	199
9.	NO 80	94
10.	NO 100	46
11.	NO 125	6
12.	NO 150	1
	Вкупно:	3.280

4. Пумпни станици во дистрибутивната мрежа

Ред. бр.	Производство	Тип	Локација	Количина
1.	WILO	IL 100/170-2/4	Шахта -Загребачка	1
2.	GRUNFOS	CLM 150/271-18.5	Шахта- Г.Михаиловски	1
3.	WILO	IL 80/140-7.5/2	Шахта - П.Зоографски	1
4.	MZT- Skopje	KCP 182	ТО Водно	1
5.	IMP	CL 1001-4	К.Ј.Питу (ст. дом)	1

3409.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 141 став 1 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/2006, 36/2007, 106/2008 и 119/2010), како и член 13 од Правилникот за начин и постапка за утврдување и одобрување на користењето на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мали хидроелектрани („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/2007), а постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје, за одобрување на користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена од мала хидроелектрана, на седницата одржана на ден 10.12.2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНИ ТАРИФИ ЗА КУПОПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ВО МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРАНА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги Мали Хидро Електрани ЛЕТНИЧКИ ИЗВОРИ ДОО Скопје, како носител на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија, издадена од Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија со Одлука бр. 02-763/1 од 19.03.2009 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 39/2009), Одлука бр. 02-2379/1 од 26.10.2009 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 130/2009), Одлука УП1 бр. 07-22 од 19.07.2010 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 98/2010) и Одлука УП1 бр. 07-48 од 01.11.2010 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 144/2010), и како повластен производител на електрична енергија со единствен регистарски број ПП-ХЕ-09-6373712-ОЕМКХЦ210720100006-/10 издаден од Агенцијата за енергетика на Република Македонија, му се одобрува користење на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена во мала хидроелектрана „МХЕ Охрид 1“.

2. Податоци на барателот на повластената тарифа:

- Седиште на друштвото: ул. Мајаковски 3/М2, Скопје;
- Назив на МХЕ: „МХЕ Охрид 1“;
- Локација на МХЕ: КП бр. 384/8, 10 и 11 КО Рамне, Општина Охрид;
- Инсталирана моќност на МХЕ: 117 kW.

3. На Друштвото од точка 1 од оваа Одлука, согласно Одлуката за утврдување на повластени тарифи за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од мали хидроелектрани кои се стекнале со својство на повластен производител, бр. 02-231/1 од 09.02.2007 година („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/2007), му се одобрува користење на следните повластени тарифи:

Блок	Месечни количини на испорачана електрична енергија (kWh)	Повластена тарифа (€cents/kWh)
I	1 - 85.000	12,00
II	85.001 - 170.000	8,00

4. За повластените тарифи утврдени во точка 3 од оваа Одлука изразени во евро центи за испорачан киловат час електрична енергија (€cents/kWh), плаќањето ќе се врши по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на изготвувањето на фактурата. Во повластените тарифи утврдени во точка 3 од оваа Одлука не е содржан данокот на додадена вредност.

5. Друштвото од точка 1 од оваа Одлука е должно за период од 20 години да ги користи повластените тарифи, утврдени во точка 3 од оваа Одлука, почнувајќи од денот на влегување во сила на оваа Одлука.

6. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-62
10 декември 2010 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

**ДИРЕКЦИЈА
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ**

3410.

Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија“, бр. 48/02 и 135/07), директорот на Дирекцијата за радијациона сигурност донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИН НА ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА РАДИО-
АКТИВЕН И НУКЛЕАРЕН МАТЕРИЈАЛ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на транспортирање на радиоактивен и нуклеарен материјал.

Член 2

Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „Транспорт на радиоактивен и нуклеарен материјал“ е превоз на радиоактивен и нуклеарен материјал;
2. „A1“ е вредност на активност на специјална форма радиоактивен материјал и се користи за определување на границите на активност;
3. „A2“ е вредност на активност на радиоактивен материјал, различен од специјална форма радиоактивен материјал и се користи за определување на границите на активност;
4. „Амбалажа“ е систем од една или повеќе кутии и други компоненти или материјали неопходни за кутиите да ја задржат радиоактивната содржина и да обезбедат други сигурносни функции;
5. „Пакување“ е крајниот производ од постапката на пакување кој се состои од амбалажата и нејзината содржина подготвени за транспорт;
6. „Препакување“ е затворена паковка која содржи едно или повеќе пакувања и претставува целина која служи за поедноставно ракување и товарење при транспортот;
7. „Товарен контејнер“ е дел од опремата за транспорт кој е наменет да го олесни транспортот на пакувани или непакувани стоки, при еден или повеќе видови на транспорт без претоварање и кој е постојано затворен, крут и доволно цврст за повторна употреба и придружен со уреди кои го олеснуваат ракувањето со него особено во трансферот помеѓу транспортни средства и од еден до друг вид на транспорт. Мал товарен контејнер е контејнер којшто има надворешни димензии помали или еднакви на 1,5 m, или внатрешен волумен помал или еднаков на 3 m³. Секој друг товарен контејнер се смета за голем товарен контејнер;

8. „Контејнер со средна товарност“ е подвижна амбалажа со капацитет помал или еднаков на 3 m³ дизајнирана за механичко ракување и отпорна на физички влијанија како резултат на ракувањето и транспортот и е дизајнирана во согласност со препораките за градба опишани во препораките на Обединетите Нации за транспорт на опасни материји;

9. „Пратка“ е пакување или пакувања, или товар на радиоактивен материјал наменети за транспорт;

10. Нефиксирана контаминација“ е контаминација којашто може да биде отстранета од површината при редовни услови на транспорт;

11. „Фиксирана контаминација“ е контаминација различна од нефиксирана контаминација;

12. „Дизајн“ е опис на специјална форма радиоактивен материјал, ниско распрскувачки радиоактивен материјал, пакување или амбалажа којшто овозможува негова целосна идентификација (пр. спецификации, инженерски цртежи, извештаи и сл.);

13. „Фисионен материјал“ е материјал кој содржи фисиони нуклиди (ураниум-233, ураниум-235, плутониум-239, плутониум-241) со исклучок на природен или осиромашен неозрачен ураниум и природен или осиромашен ураниум озрачен само во термичките реактори;

14. „Ниско распрскувачки радиоактивен материјал“ е цврст радиоактивен материјал или цврст радиоактивен материјал во затворена капсула којшто има ограничена распрсливост и не е во прашкаста форма;

15. „Материјал со ниска специфична активност или LSA материјал“ е радиоактивен материјал кој по својата природа има ограничена специфична активност или радиоактивен материјал за кој се применуваат границите за проценетата средна специфична активност без притоа да се земаат предвид надворешните заштитни материјали на овој материјал кој се дели на следните групи:

1. LSA-I материјал и тоа:

- ураниумови и ториумови руди и концентрати од истите, како и други руди кои содржат природни радионуклиди за кои постои намера да бидат преработени за користење на радионуклидите;

- природен ураниум, осиромашен ураниум, природен ториум или нивни компоненти или смеси, кои не се озрачени и се во цврста или течна форма;

- радиоактивен материјал за којшто A2 вредноста е неограничена, со исклучок на фисионен материјал кој не е изземен или

- друг радиоактивен материјал во кој активната е целосно распределена и проценетата средна специфична активност не надминува 30 пати од вредностите за концентрација на активност утврден во Прилог бр. 1 кој е составен дел на овој правилник со исклучок на фисионен материјал кој не е изземен.

2. LSA-II материјал и тоа:

- вода со концентрација на трициум до 0,8 TBq/l или

- друг материјал во кој активната е целосно распределена и проценетата средна специфична активност не надминува за цврсти тела и гасови и за течности.

3. LSA-III материјал и тоа:

Цврсти тела (пр. цврст отпад, материјали подлежни на активација) со исклучок на прашкасти материјали во кои:

- радиоактивниот материјал е целосно распределен во цврстото тело или група од цврсти тела или е рамномерно распределен во цврстиот компактно сврзан материјал (пр. бетон, битумен, керамика и сл.);

- радиоактивниот материјал е релативно нерастворлив или е внатрешно содржан во релативно нерастворлива матрица, така што дури и при губење на амбалажата загубата со течење пресметана за едно пакување кога е во вода за 7 дена не надминува и

- проценетата средна специфична активност на цврстото тело, со исклучок на заштитниот материјал, не надминува;

16. „Ниско токсични алфа емитери“ се природен ураниум, осиромашен ураниум, природен ториум, ураниум-235 или ураниум-238, ториум-232, ториум-228 и ториум-230 кога се содржат во руди или физички и хемиски концентрати или алфа емитери со период на полураспаѓање помал од 10 дена;

17. „Радиоактивна содржина“ е радиоактивен материјал заедно со секое контаминирано цврсто тело или цврсто тело подложно на процес на активација, течности и гасови во амбалажата;

18. „Специјална форма радиоактивен материјал“ е нераспрскувачки цврст радиоактивен материјал или радиоактивен материјал затворен во капсула;

19. „Површински контаминиран објект или SCO“ е објект во цврста форма којшто не е радиоактивен сам по себе, но чија површина е контаминирана со радиоактивен материјал кој се дели на следните групи:

1. SCO-I: Објект во цврста форма на кој:

- нефиксираната контаминација на пристапната површина усреднета по 300 cm² (или по плоштината на површината, доколку е помала од 300 cm²) не надминува вредност од 4 Bq/cm² за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери или 0,4 Bq/cm² за сите други алфа емитери;

- фиксираната контаминација на пристапната површина усреднета по 300 cm² (или плоштината на површината, доколку е помала од 300 cm²) не надминува вредност од за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери или за сите други алфа емитери и

- нефиксираната контаминација заедно со фиксираната контаминација на непристапната површина усреднета по 300 cm² (или плоштината на површината, доколку е помала од 300 cm²) не надминува вредност од за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери или за сите други алфа емитери.

2. SCO-II: објект во цврста форма на кој фиксираната или нефиксираната контаминација на површината не ги надминува границите определени за SCO-I и на кој:

- нефиксираната контаминација на пристапната површина усреднета по 300 cm² (или плоштината на површината, доколку е помала од 300 cm²) не надминува вредност од 400 Bq/cm² за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери или 40 Bq/cm² за сите други алфа емитери;

- фиксираната контаминација на пристапната површина усреднета по 300 cm² (или плоштината на површината, доколку е помала од 300 cm²) не надминува вредност од за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери или за сите други алфа емитери и

- нефиксираната контаминација заедно со фиксираната контаминација на непристапната површина усреднета по 300 cm² (или плоштината на површината, доколку е помала од 300 cm²) не надминува вредност од за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери или за сите други алфа емитери;

20. „Транспортен индекс (ТИ) на пакувањето, препакувањето или товарниот контејнер или на непакуван LSA-I материјал или SCO-I“ е број што се користи за обезбедување контрола на изложеноста на јонизирачко зрачење;

21. „Критичен индекс на сигурност на пакување, препакување или товарен контејнер кои содржат фисионен материјал или Критичен индекс на сигурност (CSI)“ е број што се користи да обезбеди контрола над акумулацијата на пакувања, препакувања или товарни контејнери кои содржат фисионен материјал;

22. „Неозрачен ураниум“ е ураниум којшто содржи помалку од на плутониум на грам од ураниум-235, помалку од на фисиони производи на грам од ураниум-235 и помалку од на ураниум-236 на грам од ураниум-235;

23. „Природен ураниум“ е ураниум којшто може хемиски да се издвои и којшто содржи природна застапеност на изотопите на ураниумот (приближно 99,28% ураниум-238 и 0,72% ураниум-235 масен удел);

24. „Осиромашен ураниум“ е ураниум којшто содржи понизок масен удел на ураниум-235 од природниот ураниум и

25. „Збогатен ураниум“ е ураниум којшто содржи поголем масен удел на ураниум-235 од 0,72%.

Член 3

Одредбите од овој правилник се применуваат за транспорт на радиоактивен материјал кога вкупната активност ги надминува границите на активност на специјална форма радиоактивен материјал и на радиоактивен материјал различен од специјална форма радиоактивен материјал дадени во Прилог бр. 1 на овој правилник.

Член 4

Одредбите од овој правилник не се применуваат за транспорт на:

- радиоактивен материјал којшто е составен дел на транспортните средства;
- радиоактивен материјал пренесуван во рамките на правно лице кое врши дејност со извори на јонизирачко зрачење при што не се користат јавни патишта или железници;
- радиоактивен материјал имплантиран или инкорпориран во човек или живо животно за дијагностика или терапија;
- радиоактивен материјал во предметите за општа употреба;
- природен материјал и руди што содржат радионуклиди од природно потекло и се во нивната природна состојба или се преработени за цели различни од екстракција на радионуклидите и коишто нема да се преработуваат за користење на овие радионуклиди, обезбедувајќи дека активноста на материјалот не надминува 10 пати поголеми вредности од оние дадени во Прилог бр. 1 на овој правилник и
- нерадиоактивни цврсти објекти со радиоактивни супстанции присутни на било која површина во количини коишто не надминуваат 0,4 Bq/cm² за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери или 0,04 Bq/cm² за сите други алфа емитери.

Член 5

При транспорт на радиоактивен и нуклеарен материјал истиот треба да биде поставен на максимално можно растојание од лицата кои учествуваат во транспортот во зависност од видот на возилото наменето за транспорт и земајќи го предвид принципот на оптимизација на изложеност на јонизирачко зрачење.

Член 6

За транспорт на радиоактивен материјал се користат следните пакувања:

- Изземено пакување;
- Индустриско пакување Тип 1 (Тип IP-1);
- Индустриско пакување Тип 2 (Тип IP-2);
- Индустриско пакување Тип 3 (Тип IP-3);
- Тип А пакување;
- Тип В(U) пакување;
- Тип В(M) пакување и
- Тип С пакување.

На пакувањата од став 1 на овој член се доделуваат UN броеви во зависност од нивото на активност на радионуклидите содржани во пакувањата, физионите или нефизионите карактеристики на радионуклидите, типот на пакувањето, природата или формата на содржината на пакувањето и сл.

UN броевите од став 2 на овој член се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

При транспортот пакувањето не треба да содржи други делови освен оние што се неопходни за користење на радиоактивниот материјал што се транспортира, при што заемното дејството на тие делови и пакувањето не треба да ја намали неговата сигурност.

Член 8

Амбалажи, вклучувајќи контејнери со средна товарност и цистерни кои што се користат за транспорт на радиоактивен материјал не треба да се користат за складирање или транспорт на други стоки додека не се изврши деконтаминација под нивото од 0,4 Bq/cm² за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери и 0,04 Bq/cm² за сите други алфа емитери.

Член 9

Пратките со радиоактивна содржина треба да бидат одделени од другите опасни материи за време на транспортот.

Член 10

Нефиксираната контаминација на надворешната површина на секое пакување треба да биде на најниско можно ниво и при нормални услови на транспорт да не ги надминува следните граници:

- 4 Bq/cm² за бета и гама емитери и ниско токсични алфа емитери и
- 0,4 Bq/cm² за сите други алфа емитери.

Границите од став 1 од овој член се однесуваат за концентрација на активност усреднета по секоја површина од 300 cm² на секој дел од површината на пакувањето.

Член 11

Нивото на нефиксирана контаминација на надворешната и внатрешната површина на препакувањата, товарните контејнери, цистерните, контејнери со средна товарност и транспортните средства не треба да ги надминува границите утврдени во член 10 од овој правилник.

Член 12

Доколку пакувањето е оштетено и/или пропушта или доколку се претпоставува дека пакувањето е оштетено и/или пропушта, пристапот до истото треба да биде ограничен и што е можно побрзо да се процени степенот на контаминација и нивото на зрачење кои се резултат на оштетувањето и/или пропуштањето на пакувањето.

При проценката од став 1 на овој член треба да се земат предвид пакувањето, транспортното средство, прилагодените места за товарење и истоварување и, доколку е неопходно, сите други материјали коишто се транспортирани во транспортното средство.

Член 13

Оштетените пакувања од кои што тече радиоактивната содржина над границите пропишани за нормални услови на транспорт, може да се отстранат на локации кои се под надзор, но не треба да се продолжи со транспортот се додека истите не се санираат и деконтаминираат.

Член 14

Транспортното средство и опремата коишто се користат при транспортот на радиоактивен материјал треба редовно да се проверуваат заради утврдување на нивото на контаминација во зависност од веројатноста од контаминација и обемот во кој се врши транспортот на радиоактивниот материјал.

Член 15

Секое транспортно средство, опрема или дел од нив коишто се контаминирани над границите дадени во член 10 од овој правилник или чија брзина на доза којашто е резултат на фиксираната контаминација на површината е поголема од $5 \mu\text{Sv/h}$ треба да се деконтаминираат и не треба да се користат се додека нефиксираната деконтаминација ги надминува границите дадени во член 10 од овој правилник и брзината на доза којашто е резултат на фиксираната контаминација по деконтаминацијата е помала од $5 \mu\text{Sv/h}$ на површината.

Член 16

Брзината на доза на било која точка на надворешната површина на одредено изземено пакување не треба да надмине вредност од $5 \mu\text{Sv/h}$.

Член 17

Во единечен тип на пакување IP-1, IP-2, IP-3, или објект или збир од објекти, количеството на LSA материјал или SCO треба да биде ограничено така што надворешната брзина на доза на растојание 3 m од незаштитениот материјал или објект или збир на објекти да не надминува вредност од 10 mSv/h .

Член 18

За секое пакување, препакување или товарен контејнер или на непакуван LSA-I материјал или SCO-I се пресметува транспортен индекс (TI) на пакувањето, препакувањето или товарниот контејнер или на непакуван LSA-I материјал или SCO-I.

Начинот на пресметување на транспортниот индекс (TI) од став 1 на овој член е даден во Прилог бр. 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 19

Транспортниот индекс на секое пакување или препакување не треба да надмине вредност 10.

Член 20

Максималната брзина на доза во секоја точка на надворешната површина на пакувањето или препакувањето наменети за транспорт односно складирање не треба да надмине 2 mSv/h .

Член 21

Пакувањата и препакувањата се одредуваат во категории I-WHITE (I-бело), II-YELLOW (II-жолто) или III-YELLOW (III-жолто).

Критериумите за одредување на категориите од став 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 22

Секое пакување треба да биде јасно и трајно маркирано на надворешноста на амбалажата со идентификација на испраќачот или примачот или и на испраќачот и на примачот.

Член 23

Секое пакување и препакување треба да биде јасно и трајно маркирано на надворешната површина со UN ознака, при што препакувањето треба да биде јасно и трајно маркирано со зборот „ПРЕПАКУВАЊЕ“.

Член 24

На надворешноста на амбалажата на секое пакување со вкупна маса поголема од 50 kg се наведува и вкупната маса на пакувањето.

Член 25

Секое пакување кое одговара на IP-1, IP-2 или IP-3 дизајн треба да биде јасно и трајно маркирано на надворешноста на амбалажата со „Тип IP-1“, „Тип IP-2“ или „Тип IP-3“ соодветно.

Секое пакување кое одговара на Тип А пакување треба да биде јасно и трајно маркирано на надворешноста на амбалажата со „Тип А“.

Секое пакување од IP-2, IP-3 или Тип А пакување треба да биде јасно и трајно маркирано на надворешноста на амбалажата со меѓународен регистрациски код на превозното средство (VRI код).

Секое пакување кое одговара на даден дизајн на Тип B(U), Тип B(M) или Тип C пакување треба да биде јасно и трајно маркирано на надворешноста на амбалажата со „Тип B(U)“, „Тип B(M)“ или „Тип C“ соодветно, како и со симболот за маркирање даден во Прилог бр. 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 26

Секое пакување, препакување и товарен контејнер треба да биде обележан со етикети дадени во Прилог бр. 6 кој е составен дел на овој правилник.

Сите етикети кои не се однесуваат на содржината на пакувањето, препакувањето и товарниот контејнер треба да се отстранат или покријат.

Етикетите од став 1 на овој член се поставуваат на две спротивни страни од надворешноста на пакувањето или препакувањето или на надворешноста на сите четири страни на товарниот контејнер или цистерна и да ги содржат следните информации, каде е соодветно: радионуклиди, LSA материјал, SCO, максимална активност, маса на физионен материјал, транспортен индекс и индекс на критичната сигурност.

Член 27

Големите товарни контејнери во кои се транспортираат пакувања различни од изземен пакувања и цистерни на сите четири странични површини на контејнерот или цистерната треба да бидат означени со знакот за означување поставен во вертикална положба и даден во Прилог бр. 7 кој е составен дел на овој правилник.

Сите знаци за означување кои што не се однесуваат на содржината треба да се отстранат.

Наместо едновременно користење на етикети и знакот за означување може да се користат етикетите од член 26 на овој правилник, но со димензии од најмалку утврдените димензии од знакот од став 1 на овој член.

Член 28

Кога пратката во товарниот контејнер или цистерна е непакуван LSA-I или SCO-I или кога пратката е пакуван радиоактивен материјал со единствен UN број, соодветниот UN број за пратката се прикажува со црни знаци не помали од 65 mm во висина во долната половина на знакот од член 27 на овој правилник на бела позадина или на знак за одделно прикажување на UN број даден во Прилог бр. 8 кој е составен дел на овој правилник и истиот се поставува до главниот знак од член 27 на овој правилник на сите четири страни на товарниот контејнер или цистерна.

Член 29

Транспортот на:
- тип C пакувања кои што содржат радиоактивен материјал со активност поголема од или во зависност од пратката или 1000 TBq , земајќи ја пониската вредност;

- тип В(U) пакувања кои содржат радиоактивен материјал со активност поголема од или во зависност од пратката или 1000 TBq, земајќи ја пониската вредност и

- тип В(M) пакувања,
се пријавува пред отпочнувањето на транспортот.

Член 30

Пакувања, препакувања и товарни контејнери кои содржат радиоактивни материјали и непакувани радиоактивни материјали за време на транспортот и за време на складирањето при транзит треба да се одделат од:

- работниците во работната зона каде престојуваат на растојанија пресметани со користење на дозно ограничување од 5 mSv годишно;

- поединци од критична група на население во зони пристапни за населението на растојанија пресметани со користење на границата на доза од 1 mSv годишно;

- неразвиен фотографски филм на растојание пресметано користејќи го критериумот за радијационо изложување за неразвиен фотографски филм за време на транспорт на радиоактивен материјал од 0,1 mSv по пратка за секој филм и

- од други опасни материи согласно прописите за транспорт на опасни материи.

Член 31

За време на транспортот пратките треба да бидат безбедно сместени.

Член 32

Ако средниот површински топлински флукс не надминува 15 W/m² и товарот во непосредната околина не е во торби или кеси тогаш пакувањето или препакувањето може да се транспортира или складира заедно со останатиот товар.

Член 33

При товарењето на товарни контејнери и натрупувањето на пакувања, препакувања и товарни контејнери:

1. збирот од транспортните индекси од вкупниот број на пакувања, препакувања и товарни контејнери во транспортното средство, освен за пратки со LSA-I материјал не треба да ги надмине границите за транспортен индекс за товарни контејнери и транспортни средства, дадени во Прилог бр. 9 кој е составен дел на овој правилник и

2. радијационото ниво при нормални услови на транспорт не треба да надмине 2 mSv/h на било која точка на надворешната површина на транспортното средство и 0,1 mSv/h на растојание од 2 m од надворешната површина на транспортното средство.

Член 34

На возилата за транспорт на пакувања, препакувања или товарни контејнери треба да биде поставена етикетата од Прилог бр. 6 на овој правилник на секоја од:

- двете надворешни страни во случај на возило за железнички транспорт и

- двете надворешни страни и задната страна во случај на возило за патен сообраќај.

За транспортното средство кое нема надворешни страни етикетите треба да се прикачат директно на товарот, обезбедувајќи видливост на истите.

За големи цистерни или товарни контејнери доволни се етикетите на цистерните или товарните контејнери.

За возилата со недоволен простор за фиксирање на поголеми етикети, димензиите на етикетите може да се намалат до 100 mm согласно димензиите дадени во Прилог бр. 6 на овој правилник.

Член 35

При транспорт на пакувања, препакувања или товарни контејнери од категорија II-YELLOW или III-YELLOW во возилото треба да се присутни само возачот и совозачот.

Член 36

Изземено пакување за кое активността на радиоактивната содржина не надминува една десетина од границите дадени во Прилог бр. 10 кој е составен дел на овој правилник може да се транспортира и преку поштенска мрежа.

За меѓународно транспортирање преку поштенска мрежа пратката треба да:

- биде доставена од овластени испраќачи;

- биде испорачана по најбрза рута (авион);

- биде јасно и трајно маркирана на надворешноста со зборовите „РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ – КОЛИЧИНИ ДОЗВОЛЕНИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ ПО ПОШТА“;

- го содржи името и адресата на испраќачот на надворешната површина и

- го содржи името и адресата на испраќачот и содржината на пратката на внатрешната амбалажа.

Член 37

Дизајнот на пакувањето наменето за транспорт треба да го исполнува следното:

1. пакувањето треба да е со маса, волумен и облик за лесно и сигурно транспортирање и да е правилно обезбедено во или на транспортното средство за време на транспортот;

2. било кои додатоци за кревање на пакувањето не треба да откажат при користењето;

3. додатоците и сите други карактеристики на надворешната површина на пакувањето кои би можеле да се користат за подигање да можат да ја издржат масата или да бидат отстранети или онеспособени за користење за време на транспортот;

4. надворешниот слој на пакувањето да не собира и задржува вода;

5. додатоците на пакувањето за време на транспортот кои не се дел од пакувањето да не ја намалат неговата сигурност;

6. пакувањето да ги издржи ефектите од било кое забрзување, вибрација или вибрационен резонанс кои може да се јават при нормални услови на транспорт;

7. да се имаат предвид амбиенталните температури и притисоци кои што можат да се јават во нормални услови на транспорт и

8. за радиоактивниот материјал кој има други опасни својства да се имаат предвид тие својства.

Член 38

Дизајнот на амбалажата треба да го исполнува следното:

1. надворешните страни на амбалажата да немаат испакнувања и да се лесни за спроведување на деконтаминација;

2. материјалите на амбалажата и секоја компонента или структура да бидат физички и хемиски меѓусебно компатибилни и компатибилни со радиоактивната содржина, земајќи го предвид нивното однесување при озрачување и

3. сите вентили низ кои можат да излегуваат радиоактивните содржини да бидат заштитени од оштетување и неконтролирано отворање.

Член 39

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1402/2
2 декември 2010 година
Скопје

Директор,
д-р Нузи Шахин, с.р.

Прилог бр. 1
Граници на активност на специјална форма радиоактивен материјал и радиоактивен материјал различен од специјална форма радиоактивен материјал

Радионуклид	A_1	A_2	Концентрација на активност за изземена материјал		Радионуклид	A_1	A_2	Концентрација на активност за изземена материјал		Концентрација на активност за изземена пратка
			(TBq)	(TBq)				(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Actinium (89)					Gold (79)					
Ac-225 (a)	8×10^{-1}	6×10^{-3}	1×10^4	1×10^4	Au-193	7×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^2	1×10^7
Ac-227 (a)	9×10^{-1}	9×10^{-5}	1×10^{-1}	1×10^2	Au-194	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^1	1×10^6
Ac-228	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^0	1×10^6	Au-195	1×10^0	6×10^0	1×10^2	1×10^2	1×10^7
Silver (47)					Au-198	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^2	1×10^6
Ag-105	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^6	Au-199	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^2	1×10^6
Ag-108m (a)	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^0 (b)	1×10^6 (b)	Barium (56)					
Ag-110m (a)	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^6	Ba-131 (a)	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^2	1×10^6
Ag-111	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^6	Ba-133	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^2	1×10^6
Aluminium (13)					Ba-133m	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^2	1×10^6
Al-26	1×10^{-1}	1×10^{-1}	1×10^1	1×10^5	Ba-140 (a)	5×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)
Americium (95)					Beryllium (4)					
Am-241	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0	1×10^4	Be-7	2×10^1	2×10^1	1×10^3	1×10^3	1×10^7
Am-242m (a)	1×10^1	1×10^{-3}	1×10^0 (b)	1×10^4 (b)	Be-10	4×10^1	6×10^{-1}	1×10^3	1×10^3	1×10^6
Am-243 (a)	5×10^0	1×10^{-3}	1×10^0 (b)	1×10^3 (b)	Bismuth (83)					
Argon (18)					Bi-205	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^1	1×10^6
Ar-37	4×10^1	4×10^1	1×10^0	1×10^8	Bi-206	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^1	1×10^5
Ar-39	4×10^1	2×10^1	1×10^2	1×10^4	Bi-207	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^1	1×10^1	1×10^6
Ar-41	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^9	Bi-210	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^2	1×10^6
Arsenic (33)					Bi-210m (a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1	1×10^1	1×10^5
As-72	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	1×10^5	Bi-212 (a)	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^1 (b)	1×10^5 (b)
As-73	4×10^1	4×10^1	1×10^2	1×10^7	Berkelium (97)					
As-74	1×10^0	9×10^{-1}	1×10^1	1×10^6	Bk-247	8×10^0	8×10^{-4}	1×10^4	1×10^4	1×10^8
As-76	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^5	Bk-249 (a)	4×10^1	3×10^{-1}	1×10^2	1×10^2	1×10^6
As-77	2×10^1	7×10^{-1}	1×10^2	1×10^6	Bromine (35)					
Astatine (85)					Br-76	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^1	1×10^5
At-211 (a)	2×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^7	Br-77	3×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^2	1×10^6
					Br-82	4×10^1	4×10^{-1}	1×10^1	1×10^1	1×10^6

Радионуклид	A_1	A_2	Концентрација на активност за изземен материјал (TBq)	(Bq/g)	Концентрација на активност за изземена пратка (Bq)
Carbon (6)					
C-11	1×10^6	$6 \times 10^{+1}$	1×10^4	1×10^6	1×10^6
C-14	4×10^3	$3 \times 10^{+0}$	1×10^4	1×10^7	1×10^7
Caesium (20)					
Ca-41	неограничено	неограничено	1×10^5	1×10^7	1×10^7
Ca-45	4×10^3	$1 \times 10^{+0}$	1×10^4	1×10^7	1×10^7
Ca-47 (a)	$3 \times 10^{+0}$	$3 \times 10^{+1}$	1×10^1	1×10^6	1×10^6
Cadmium (48)					
Cd-109	3×10^3	$2 \times 10^{+0}$	1×10^4	1×10^6	1×10^6
Cd-113m	4×10^3	$5 \times 10^{+1}$	1×10^5	1×10^6	1×10^6
Cd-115 (a)	3×10^3	$4 \times 10^{+1}$	1×10^2	1×10^6	1×10^6
Cd-115m	$5 \times 10^{+1}$	$5 \times 10^{+1}$	1×10^3	1×10^6	1×10^6
Cerium (58)					
Ce-139	7×10^6	$2 \times 10^{+0}$	1×10^2	1×10^6	1×10^6
Ce-141	2×10^3	$6 \times 10^{+1}$	1×10^2	1×10^7	1×10^7
Ce-143	$9 \times 10^{+1}$	$6 \times 10^{+1}$	1×10^2	1×10^6	1×10^6
Ce-144 (a)	$2 \times 10^{+1}$	$2 \times 10^{+1}$	1×10^2 (b)	1×10^5 (b)	1×10^5
Californium (98)					
Cf-248	4×10^3	$6 \times 10^{+3}$	1×10^1	1×10^4	1×10^4
Cf-249	3×10^6	$8 \times 10^{+4}$	1×10^0	1×10^3	1×10^3
Cf-250	2×10^3	$2 \times 10^{+3}$	1×10^1	1×10^4	1×10^4
Cf-251	7×10^3	$7 \times 10^{+4}$	1×10^0	1×10^3	1×10^3
Cf-252	$1 \times 10^{+1}$	$3 \times 10^{+3}$	1×10^1	1×10^4	1×10^4
Cf-253 (a)	4×10^3	$4 \times 10^{+2}$	1×10^2	1×10^5	1×10^5
Cf-254	$1 \times 10^{+3}$	$1 \times 10^{+3}$	1×10^0	1×10^3	1×10^3
Chlorine (17)					
Cl-36	1×10^3	$6 \times 10^{+1}$	1×10^6	1×10^6	1×10^6
Cl-38	$2 \times 10^{+1}$	$2 \times 10^{+1}$	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Cladium (96)					
Clm-240	4×10^1	$2 \times 10^{+2}$	1×10^2	1×10^2	1×10^2
Clm-241	2×10^0	1×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^2
Clm-242	4×10^1	$1 \times 10^{+2}$	1×10^2	1×10^2	1×10^2
Clm-243	9×10^3	$1 \times 10^{+3}$	1×10^3	1×10^3	1×10^3
Clm-244	2×10^1	$2 \times 10^{+1}$	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Clm-245	9×10^3	$9 \times 10^{+4}$	1×10^3	1×10^3	1×10^3
Clm-246	9×10^3	$9 \times 10^{+4}$	1×10^3	1×10^3	1×10^3
Clm-247 (a)	3×10^3	$1 \times 10^{+3}$	1×10^3	1×10^3	1×10^3
Clm-248	$2 \times 10^{+2}$	$3 \times 10^{+4}$	1×10^3	1×10^3	1×10^3
Cobalt (27)					
Co-55	$5 \times 10^{+1}$	$5 \times 10^{+1}$	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Co-56	$3 \times 10^{+1}$	$3 \times 10^{+1}$	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Co-57	1×10^1	1×10^1	1×10^1	1×10^2	1×10^2
Co-58	1×10^0	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^1
Co-58m	4×10^1	4×10^1	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Co-60	$4 \times 10^{+1}$	$4 \times 10^{+1}$	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Chromium (24)					
Cr-51	3×10^1	3×10^1	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Caesium (55)					
Cs-129	4×10^0	4×10^0	1×10^2	1×10^2	1×10^2
Cs-131	3×10^1	3×10^1	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Cs-132	1×10^0	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^1
Cs-134	$7 \times 10^{+1}$	$7 \times 10^{+1}$	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Cs-134m	4×10^1	$6 \times 10^{+1}$	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Cs-135	4×10^1	1×10^0	1×10^1	1×10^1	1×10^1
Cs-136	$5 \times 10^{+1}$	$5 \times 10^{+1}$	1×10^1	1×10^1	1×10^1

Радионуклид	Концентрација на активност за изземена пратка			Радионуклид	Концентрација на активност за изземен материјал		
	A_1	A_2	(TBq)		A_1	A_2	(TBq)
Cs-137 (a)	2×10^3	6×10^{-1}	1×10^4 (b)	Fe-59	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^6
Copper (29)	6×10^3	1×10^0	1×10^6	Fe-60 (a)	4×10^5	2×10^1	1×10^5
Cu-64	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^6	Gallium (31)			
Cu-67				Ga-67	7×10^0	3×10^0	1×10^6
Dysprosium (66)				Ga-68	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^6
Dy-159	2×10^1	2×10^1	1×10^7	Ga-72	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^6
Dy-165	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^6	Gadolinium (64)			
Dy-166 (a)	9×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^6	Gd-146 (a)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^6
Erbium (68)				Gd-148	2×10^0	2×10^{-1}	1×10^4
Er-169	4×10^1	1×10^0	1×10^7	Gd-153	1×10^1	9×10^0	1×10^7
Er-171	8×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^6	Gd-159	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^6
Europtium (63)				Germanium (32)			
Eu-147	2×10^0	2×10^0	1×10^6	Ge-68 (a)	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1
Eu-148	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^6	Ge-71	4×10^0	4×10^0	1×10^0
Eu-149	2×10^1	2×10^1	1×10^7	Ge-77	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^5
Eu-150	2×10^0	7×10^{-1}	1×10^6	Hafnium (72)			
Eu-150 кратко живеачки	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^6	Hf-172 (a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^6
Eu-152	1×10^0	1×10^0	1×10^6	Hf-175	3×10^0	3×10^0	1×10^6
Eu-152m	8×10^{-1}	8×10^{-1}	1×10^6	Hf-181	2×10^0	5×10^{-1}	1×10^6
Eu-154	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^6	Hf-182	неограничено	неограничено	1×10^6
Eu-155	2×10^1	3×10^0	1×10^7	Mercury (80)			
Eu-156	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^6	Hg-194 (a)	1×10^0	1×10^0	1×10^6
Fluorine (9)				Hg-195m (a)	неограничено	неограничено	1×10^6
F-18	1×10^0	6×10^{-1}	1×10^6	Hg-197	2×10^0	1×10^0	1×10^7
Iron (26)				Hg-197m	1×10^0	4×10^{-1}	1×10^6
Fe-52 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^6	Hg-203	5×10^0	1×10^0	1×10^5
Fe-55	4×10^1	4×10^1	1×10^6	Holmium (67)			
				Hs-166	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^5

Радионуклид				Радионуклид			
A_1	A_2	Концентрација на активност за изземен материјал	Концентрација на активност за пратка	A_1	A_2	Концентрација на активност за изземен материјал	Концентрација на активност за пратка
(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)
Na-22 (11)	6×10^{-3}	5×10^{-1}	1×10^5	Krypton (36)			
Iodine (53)				Kr-79	4×10^6	2×10^6	1×10^5
I-123	6×10^6	3×10^6	1×10^7	Kr-81	4×10^1	4×10^1	1×10^7
I-124	1×10^6	1×10^6	1×10^6	Kr-83	1×10^1	1×10^1	1×10^4
I-125	2×10^1	3×10^6	1×10^6	Kr-85m	8×10^6	3×10^6	1×10^{10}
I-126	2×10^6	1×10^6	1×10^6	Kr-87	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^9
I-129	неограничено	неограничено	1×10^3	Lanthanum (57)			
I-131	3×10^6	7×10^{-1}	1×10^6	La-137	3×10^1	6×10^6	1×10^7
I-132	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^5	La-140	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^5
I-133	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^6	Lutetium (71)			
I-134	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^5	Lu-172	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^5
I-135 (a)	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^6	Lu-173	8×10^6	8×10^6	1×10^7
Iridium (49)				Lu-174	9×10^6	9×10^6	1×10^7
Ir-111	3×10^6	3×10^6	1×10^5	Lu-174m	2×10^1	1×10^1	1×10^7
Ir-113m	4×10^6	2×10^6	1×10^6	Lu-177	3×10^1	7×10^{-1}	1×10^7
Ir-114m (a)	1×10^1	5×10^{-1}	1×10^6	Magnesium (12)			
Ir-115m	7×10^6	1×10^6	1×10^6	Mg-26 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^3
Iridium (77)				Manganese (25)			
Kr-189 (a)	1×10^1	1×10^1	1×10^7	Mn-52	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^5
Kr-190	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^6	Mn-53	неограничено	неограничено	1×10^9
Kr-192	1×10^6	6×10^{-1}	1×10^4	Mn-54	1×10^6	1×10^6	1×10^6
	(c)			Mn-56	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^5
Kr-194	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^5	Molybdenum (42)			
Potassium (19)				Mo-93	4×10^1	2×10^1	1×10^5
K-40	9×10^{-1}	9×10^{-1}	1×10^6	Mo-99 (a)	1×10^6	6×10^{-1}	1×10^6
K-42	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^6	Nitrogen (7)			
K-43	7×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^5	N-13	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^9

Радионуклид	Концентрација на активност за изземен материјал			Радионуклид	Концентрација на активност за изземен материјал		
	A_1	A_2	(TBq)		A_1	A_2	(TBq)
Концентрација на активност за изземена пратка				Концентрација на активност за изземена пратка			
(Bq/g)				(Bq/g)			
(Bq)				(Bq)			
Sodium (11)				Phosphorus (15)			
Na-22	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^6	P-32	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^5
Na-24	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^5	P-33	4×10^{-1}	1×10^5	1×10^5
Niobium (41)				Protactinium (91)			
Nb-93m	4×10^1	2×10^2	1×10^7	Pb-230 (a)	2×10^0	7×10^{-2}	1×10^6
Nb-94	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^6	Pb-231	4×10^0	4×10^{-4}	1×10^5
Nb-95	1×10^0	1×10^0	1×10^6	Pb-233	5×10^0	7×10^{-1}	1×10^7
Nb-97	9×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^6	Lead (82)			
Neodymium (60)				Pb-201	1×10^0	1×10^0	1×10^6
Nd-147	6×10^0	6×10^{-1}	1×10^6	Pb-202	4×10^1	2×10^1	1×10^6
Nd-149	6×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^6	Pb-203	4×10^0	3×10^0	1×10^6
Nickel (28)				Pb-205	неограничено	неограничено	1×10^7
Ni-59	неограничено	неограничено	1×10^4	Pb-210 (a)	1×10^0	5×10^{-1}	1×10^4 (b)
Ni-63	4×10^1	3×10^1	1×10^8	Pb-212 (a)	7×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^5 (b)
Ni-65	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^6	Radiation (46)			
Neritium (93)				Pd-103 (a)	4×10^1	4×10^1	1×10^6
Np-235	4×10^1	4×10^1	1×10^7	Pd-107	неограничено	неограничено	1×10^5
Np-236	2×10^1	2×10^0	1×10^7	Pd-109	2×10^0	5×10^{-1}	1×10^6
Np-236	9×10^0	2×10^{-2}	1×10^6	Promethium (61)			
Np-237	2×10^1	2×10^{-2}	1×10^5 (b)	Pm-143	3×10^0	3×10^0	1×10^6
Np-239	7×10^0	4×10^{-1}	1×10^7	Pm-144	7×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^6
Osmium (76)				Pm-145	3×10^1	1×10^1	1×10^7
Os-185	1×10^0	1×10^0	1×10^6	Pm-147	4×10^1	2×10^0	1×10^7
Os-191	1×10^1	2×10^0	1×10^7	Pm-148m (a)	8×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^6
Os-191m	4×10^1	3×10^1	1×10^7	Pm-149	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^6
Os-193	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^6	Pm-151	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^6
Os-194 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^5				

Радионуклид	Концентрација на активност за изземен материјал			Радионуклид	Концентрација на активност за изземен материјал			Концентрација на активност за изземена пратка
	A_1	A_2	(Bq/g)		A_1	A_2	(Bq/g)	
Potassium (84)				Ra-226 (a)	2×10^{-1}	3×10^{-3}	1×10^1 (b)	1×10^2 (b)
Po-210	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^1	Ra-228 (a)	6×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1 (b)	1×10^2 (b)
Praseodymium (59)				Rubidium (37)				
Pt-142	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	Rb-83	2×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	1×10^2
Pt-143	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^4	Rb-83 (a)	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^2
Platinum (78)				Rb-84	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^2
Pt-188 (a)	1×10^0	8×10^{-1}	1×10^1	Rb-86	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^2	1×10^2
Pt-191	4×10^0	3×10^0	1×10^2	Rb-87	неограничено	неограничено	1×10^2	1×10^2
Pt-193	4×10^1	4×10^1	1×10^4	Rb (nat)	неограничено	неограничено	1×10^4	1×10^2
Pt-193m	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	Rhenium (75)				
Pt-195m	1×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	Re-184	1×10^0	1×10^0	1×10^1	1×10^2
Pt-197	2×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	Re-184m	3×10^0	1×10^0	1×10^2	1×10^2
Pt-197m	1×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	Re-186	2×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^2
Plutonium (94)				Re-187	неограничено	неограничено	1×10^2	1×10^2
Pu-236	3×10^1	3×10^{-1}	1×10^1	Re-188	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	1×10^2
Pu-237	2×10^1	2×10^1	1×10^2	Re-189 (a)	3×10^0	6×10^{-1}	1×10^2	1×10^2
Pu-238	1×10^1	1×10^{-1}	1×10^1	Re (nat)	неограничено	неограничено	1×10^2	1×10^2
Pu-239	1×10^1	1×10^{-1}	1×10^1	Rhodium (45)				
Pu-240	1×10^1	1×10^{-1}	1×10^1	Rh-99	2×10^0	2×10^0	1×10^1	1×10^2
Pu-241 (a)	4×10^1	6×10^{-1}	1×10^2	Rh-101	4×10^0	3×10^0	1×10^2	1×10^2
Pu-242	1×10^1	1×10^{-1}	1×10^1	Rh-102	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	1×10^2
Pu-244 (a)	4×10^{-1}	1×10^{-1}	1×10^1	Rh-102m	2×10^0	2×10^0	1×10^2	1×10^2
Radium (88)				Rh-103m	4×10^1	4×10^1	1×10^2	1×10^2
Ra-223 (a)	4×10^{-1}	7×10^{-1}	1×10^2 (b)	Rh-105	1×10^0	8×10^{-1}	1×10^2	1×10^2
Ra-224 (a)	4×10^{-1}	2×10^{-2}	1×10^1 (b)	Radon (86)				
Ra-225 (a)	2×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	Rn-222 (a)	3×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1 (b)	1×10^2 (b)

Радионуклид	Концентрација на активност за изземена пратка			Радионуклид	Концентрација на активност за изземена пратка		
	A_1	A_2	(TBq)		A_1	A_2	(TBq)
Ruthenium (44)				Sr-151	4×10^1	1×10^5	1×10^5
Ru-97	5×10^6	5×10^6	1×10^2	Sr-153	9×10^6	6×10^{-1}	1×10^5
Ru-103 (a)	2×10^6	2×10^6	1×10^2	Ti-50			
Ru-105	1×10^6	6×10^{-1}	1×10^1	Sr-113 (a)	4×10^6	2×10^6	1×10^7
Ru-106 (a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^2 (b)	Sr-117m	7×10^6	4×10^{-1}	1×10^5
Sulphur (16)				Sr-119m	4×10^1	3×10^3	1×10^2
S-35	4×10^1	3×10^6	1×10^5	Sr-121m (a)	4×10^1	9×10^{-1}	1×10^7
Antimony (51)				Sr-123	8×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^5
Sb-122	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^2	Sr-125	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^5
Sb-124	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^1	Sr-126 (a)	6×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^5
Sb-125	2×10^3	1×10^3	1×10^2	Strontium (38)			
Sb-126	4×10^{-1}	4×10^{-1}	1×10^1	Sr-82 (a)	2×10^{-1}	2×10^{-1}	1×10^5
Scandium (21)				Sr-85	2×10^6	2×10^6	1×10^5
Sc-44	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	Sr-85m	5×10^6	5×10^6	1×10^7
Sc-46	5×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^1	Sr-87m	3×10^6	3×10^6	1×10^6
Sc-47	1×10^1	7×10^{-1}	1×10^2	Sr-89	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^6
Sc-48	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^1	Sr-90 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^4 (b)
Selenium (34)				Sr-91 (a)	3×10^{-1}	3×10^{-1}	1×10^5
Se-75	3×10^3	3×10^3	1×10^2	Sr-92 (a)	1×10^6	3×10^{-1}	1×10^5
Se-76	4×10^1	2×10^6	1×10^4	Tritium (1)			
Silicon (14)				Ti-43	4×10^1	4×10^5	1×10^5
Si-31	6×10^{-1}	6×10^{-1}	1×10^2	Tantalum (73)			
Si-32	4×10^1	5×10^{-1}	1×10^2	Ta-178	1×10^6	8×10^{-1}	1×10^6
Samarium (62)				Ta-179	3×10^1	3×10^3	1×10^7
Sm-145	1×10^1	1×10^1	1×10^2	Ta-182	9×10^{-1}	5×10^{-1}	1×10^4
Sm-147	неограничено	неограничено	1×10^1	Terbium (65)			
				Tb-157	4×10^1	4×10^5	1×10^7
				Tb-158	1×10^6	1×10^6	1×10^5

Радионуклид	A_1	A_2	Концентрација на активност за изземен материјал	Концентрација на активност за изземена пратка	Радионуклид	A_1	A_2	Концентрација на активност за изземен материјал	Концентрација на активност за изземена пратка
			(TBq)	(Bq/g)				(TBq)	(Bq/g)
U-233 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	Tungsten (74)				
U-233 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	W-178 (a)	9×10^3	5×10^3	$\times 10^1$	1×10^6
U-234 (брза белодробна апсорпција) (d)	4×10^1	9×10^{-2}	1×10^3	1×10^4	W-181	3×10^4	3×10^3	$\times 10^3$	1×10^7
U-234 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	W-185	4×10^4	8×10^{-1}	$\times 10^4$	1×10^7
U-234 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	W-187	2×10^3	6×10^{-1}	$\times 10^2$	1×10^6
U-235 (сите типови белодробна апсорпција) (a)(d)(e)(f)	неограничено	неограничено	1×10^3 (b)	1×10^4 (b)	W-188 (a)	4×10^{-1}	3×10^{-1}	$\times 10^2$	1×10^5
U-235 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	Xenon (54)				
U-235 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	Xe-122 (a)	4×10^{-4}	4×10^{-1}	$\times 10^2$	1×10^9
U-236 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	Xe-123	2×10^3	7×10^{-4}	$\times 10^3$	1×10^9
U-236 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	Xe-127	4×10^3	2×10^0	$\times 10^3$	1×10^5
U-238 (сите типови белодробна апсорпција) (d)(e)(f)	неограничено	неограничено	1×10^3 (b)	1×10^4 (b)	Xe-131m	4×10^1	4×10^1	$\times 10^4$	1×10^4
U-238 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	Xe-133	2×10^3	1×10^1	$\times 10^2$	1×10^4
U-238 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	Xe-135	3×10^3	2×10^3	$\times 10^2$	1×10^{10}
U-238 (сите типови белодробна апсорпција) (d)(e)(f)	неограничено	неограничено	1×10^3 (b)	1×10^4 (b)	Yttrium (39)				
U-238 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	Y-87 (a)	1×10^3	1×10^3	$\times 10^1$	1×10^6
U-238 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	Y-88	4×10^{-1}	4×10^{-1}	$\times 10^1$	1×10^6
U-238 (сите типови белодробна апсорпција) (d)(e)(f)	неограничено	неограничено	1×10^3 (b)	1×10^4 (b)	Y-90	3×10^{-1}	2×10^{-1}	$\times 10^2$	1×10^3
U-238 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	Y-91	6×10^{-1}	6×10^{-1}	$\times 10^3$	1×10^6
U-238 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	Y-91m	2×10^3	2×10^3	$\times 10^2$	1×10^6
U-238 (сите типови белодробна апсорпција) (d)(e)(f)	неограничено	неограничено	1×10^3 (b)	1×10^4 (b)	Y-92	2×10^{-1}	2×10^{-1}	$\times 10^2$	1×10^6
U-238 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	Y-93	3×10^{-1}	3×10^{-1}	$\times 10^2$	1×10^6
U-238 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	Ytterbium (70)				
U-238 (сите типови белодробна апсорпција) (d)(e)(f)	неограничено	неограничено	1×10^3 (b)	1×10^4 (b)	Yb-169	4×10^3	1×10^3	$\times 10^2$	1×10^7
U-238 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	Yb-175	3×10^4	9×10^{-1}	$\times 10^2$	1×10^7
U-238 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	Zinc (30)				
U-238 (сите типови белодробна апсорпција) (d)(e)(f)	неограничено	неограничено	1×10^3 (b)	1×10^4 (b)	Zn-65	2×10^3	2×10^3	$\times 10^1$	1×10^6
U-238 (средна белодробна апсорпција) (e)	4×10^1	2×10^{-2}	1×10^2	1×10^5	Zn-69	3×10^3	6×10^{-1}	$\times 10^4$	1×10^6
U-238 (спора белодробна апсорпција) (f)	4×10^1	6×10^{-2}	1×10^3	1×10^5	Zn-69m (a)	3×10^3	6×10^{-1}	$\times 10^2$	1×10^6

Радионуклид	A_1		A_2	Концентрација на активност за изземен материјал	Концентрација на активност за изземена пратка	
	(TBq)	(TBq)	(TBq)	(Bq/g)	(Bq)	
Zirconium (40)						
Zr-88	3×10^4	3×10^4	неограничено	1×10^2	1×10^2	
Zr-93	неограничено	неограничено		1×10^2 (b)	1×10^2 (b)	
Zr-95 (a)		2×10^4		1×10^1	1×10^1	1×10^1
Zr-97 (a)		4×10^4		1×10^1 (b)	1×10^1 (b)	1×10^1 (b)

a) A_1 и/или A_2 вредности за радионуклидите вклучувајќи го придонесот од нивните производи на радиоактивно распаѓање со период на полураспаѓање помал од 10 дена

b) Радионуклиди и нивни производи на радиоактивно распаѓање во секуларна рамнотежа

c) Овие вредности може да се определат од активоста или од брзината на доза на определено растојание од изворот

d) Овие вредности се применуваат само на соединенија на ураниум во хемиска форма на UF_6 , UO_2F_2 и $UO_2(NO_3)_2$ во нормални и вонредни услови на транспорт

e) Овие вредности се применуваат само на соединенија на ураниум во хемиска форма на UO_3 , UF_4 , UCl_4 и хексавалентни соединенија во нормални и вонредни услови на транспорт

f) Овие вредности се применуваат за сите соединенија на ураниум различни од наведените во (d) и (e)

g) Овие вредности се применуваат само за неозрачен ураниум

Определување на граници на активност за специјална форма радиоактивен материјал и радиоактивен материјал различен од специјална форма радиоактивен материјал за радионуклидите

За одделни радионуклиди коишто не се содржат во Табела 1 од овој прилог определувањето на границите на активност треба да биде одобрено од Дирекцијата за радијациона сигурност.

За радионуклиди од претходниот став со позната хемиска форма на материјалот може да се користат вредностите A_2 од Табела 1 од овој прилог за радионуклиди од иста класа на растворливост.

Границите на активност за транспорт на радиоактивен материјал со непознат состав на радионуклиди се определуваат на следниов начин:

Радиоактивна содржина	A_1 (TBq)	A_2 (TBq)	Концентрација на активност за изземен материјал (Bq/g)	Концентрација на активност за изземена пратка (Bq/g)
Само за бета или гама емитери за кои се знае дека се присутни	0,1	0,02	$1 \cdot 10^1$	$1 \cdot 10^4$
За алфа емитери, но не за неутронски емитери, за кои се знае дека се присутни	0,2	$9 \cdot 10^{-5}$	$1 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^3$
За неутронски емитери за кои се знае дека се присутни или за кои не се достапни релевантни податоци	0,001	$9 \cdot 10^{-6}$	$1 \cdot 10^{-1}$	$1 \cdot 10^3$

За радионуклиди коишто не се дадени во Табела 1 и коишто се родители на радиоактивната фамилија во која радионуклидите се присутни во нивните природни односи и во кои радионуклидите произведи на радиоактивните распади имаат период на полураспаѓање од 10 дена или пократок од тој на родителот на радиоактивната фамилија, A_1 и A_2 вредностите се соодветните за родителот на таа радиоактивна фамилија.

При пресметките на A_1 и A_2 вредностите за радионуклид којшто не се содржи во Табела 1 од овој прилог, единечна радиоактивна фамилија во која радионуклидите се присутни во нивните природни односи и во кои не постои радионуклид производ на радиоактивните распади со период на полураспаѓање подолг од 10 дена или подолг од периодот на полураспаѓање на родителот на радиоактивната фамилија, треба да се разгледа како единечен радионуклид и активностите коишто треба да се земат предвид и A_1 и A_2 вредностите што се применуваат се земаат оние на родителот на радиоактивната фамилија.

Во случај на радиоактивна фамилија во која секој нуклид производ на радиоактивните распади има период на полураспаѓање или подолг од 10 дена или подолг од периодот на полураспаѓање на родителот на радиоактивната фамилија, родителот и производите на радиоактивни распади треба да се разгледуваат како смеса од различни радионуклиди.

За смеса од радионуклиди, основните вредности на радионуклидите се определуваат на следниот начин:

$$X_m = \frac{1}{\sum_i \frac{f(i)}{X(i)}},$$

каде што $f(i)$ е делот од активност или концентрација на активност на радионуклидот i во смесата, $X(i)$ е соодветната вредност на A_1 или A_2 , или концентрација на активност за изземен материјал или граница на активност за изземена пратка како соодветен за радионуклидот i и X_m е пресметаната вредност на A_1 или A_2 , или концентрација на активност за изземен материјал или граница на активност за изземена пратка во случај на смеса.

Кога идентитетот на секој радионуклид е познат, но поединечните активности на некои од радионуклидите не се познати, радионуклидите може да се групираат и најискрата вредност на активност за радионуклидите во секоја група може да биде земена при примена на овие формули.

Групите може да се базираат на вкупната алфа активност и вкупната бета/гама активност кога тие се познати, земајќи ги најискрите вредности на активност на радионуклидите за алфа емитерите или бета/гама емитерите, соодветно.

ПРИЛОГ бр. 2
UN броеви

UN број	СООДВЕТНО ИМЕ ЗА ПРЕВОЗ и опис
2908	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ИЗЗЕМЕНО ПАКУВАЊЕ – ПРАЗНА АМБАЛАЖА
2909	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ИЗЗЕМНО ПАКУВАЊЕ – ПРОИЗВОДИ ОД ПРИРОДЕН УРАНИУМ ИЛИ ОСИРОМАШЕН УРАНИУМ ИЛИ ПРИРОДЕН ТОРИУМ
2910	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ИЗЗЕМНО ПАКУВАЊЕ – ОГРАНИЧЕНА КОЛИЧИНА НА МАТЕРИЈАЛ
2911	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ИЗЗЕМНО ПАКУВАЊЕ – ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ ПРОИЗВОДИ
2912	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, LSA-I нефисиони или фисиони-изземени
2913	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, SCO-I ИЛИ SCO-II нефисиони или фисиони-изземени
2915	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП А ПАКУВАЊЕ, не-специјална форма, нефисиони или фисиони-изземени
2916	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП В(U) ПАКУВАЊЕ, нефисиони или фисиони-изземени
2917	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП В(M) ПАКУВАЊЕ, нефисиони или фисиони-изземени
2919	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ПРЕВЕЗУВАН ПОД СПЕЦИЈАЛНИ УРЕДУВАЊА, нефисиони или фисиони-изземени
2977	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, УРАНИУМ ХЕКСАФЛУОРИД, ФИСИОНЕН
2978	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, УРАНИУМ ХЕКСАФЛУОРИД, нефисиони или фисиони-изземени
3321	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, LSA-II нефисиони или фисиони-изземени
3322	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, LSA-III нефисиони или фисиони-изземени
3323	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП С ПАКУВАЊЕ, нефисиони или фисиони-изземени
3324	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, LSA-II, ФИСИОНЕН
3325	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, LSA-III, ФИСИОНЕН
3326	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, SCO-I ИЛИ SCO-II, ФИСИОНИ
3327	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП А ПАКУВАЊЕ, ФИСИОНЕН не-специјална форма
3328	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП В(U) ПАКУВАЊЕ, ФИСИОНЕН
3329	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП В(M) ПАКУВАЊЕ, ФИСИОНЕН
3330	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП С ПАКУВАЊЕ, ФИСИОНЕН
3331	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ПРЕВЕЗУВАН ПОД СПЕЦИЈАЛНИ УРЕДУВАЊА, ФИСИОНЕН
3332	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП А ПАКУВАЊЕ, СПЕЦИЈАЛНА ФОРМА нефисиони или фисиони-изземени
3333	РАДИОАКТИВЕН МАТЕРИЈАЛ, ТИП А ПАКУВАЊЕ, СПЕЦИЈАЛНА ФОРМА, ФИСИОНЕН

Прилог бр. 3

Начин на пресметување на транспортниот индекс

Транспортниот индекс (ТИ) за дадено пакување, препакување или товарен контејнер или за непакувани LSA-I материјали или SCO-I е бројот пресметан на следниот начин:

- се определува максималната брзина на доза во единици mSv/h на растојание 1 m од надворешната површина на пакувањето, препакувањето или товарниот контејнер или за непакувани LSA-I материјали или SCO-I и
- определената вредност се множи со 100 и бројот што се добива е транспортниот индекс.

За руди на ураниум и ториум и нивните концентрати максималната брзина на доза во било која точка на 1 m од надворешната површина на пратката може да се земе како:

- 0,4 mSv/h за руди и физички концентрати на ураниум и ториум;
- 0,3 mSv/h за хемиски концентрати на ториум и
- 0,02 mSv/h за хемиски концентрати на ураниум, различни од ураниумхексафлуорид.

За цистерните, товарните контејнери и непакувани LSA-I материјали и SCO-I, вредноста определена на начин даден погоре треба да се помножи со соодветен фактор даден во следната табела:

Големина на товар ^a	Фактор на умножување
големина на товар $\leq 1 \text{ m}^2$	1
$1 \text{ m}^2 < \text{големина на товар} < 5 \text{ m}^2$	2
$5 \text{ m}^2 < \text{големина на товар} < 20 \text{ m}^2$	3
$20 \text{ m}^2 < \text{големина на товар}$	10

^a Најголема плоштина на напречен пресек на товарот.

Транспортниот индекс за секое препакување, товарен контејнер или превозно средство се определува или како збир на транспортните индекси на сите пакувања што се содржат или со директно мерење на брзината на доза.

Вредноста на транспортниот индекс се заокружува до првото децимално место (на пример 1,13 се зема како 1,2), освен за вредности помали или еднакви на 0,05 коишто се земаат за нула.

Прилог бр. 4

Критериуми за одредување на категории на пакувања и препакувања


Услови		
Транспортен индекс	Максимално радијационо ниво на секоја точка од надворешната површина	Категорија
0 ^a	Не поголемо од 0,005 mSv/h	I-WHITE
Поголем од 0 но не поголем од 1 ^a	Поголемо од 0,005 mSv/h но не поголемо од 0,5 mSv/h	II-YELLOW
Поголем од 1 но не поголем од 10	Поголемо од 0,5 mSv/h но не поголемо од 2 mSv/h	III-YELLOW
Поголем од 10	Поголемо од 2 mSv/h но не поголемо од 10 mSv/h	III-YELLOW ^b



^a Ако измерениот транспортен индекс не е поголем од 0,05, вредноста може да се земе за нула.



^b Треба да се превезува исто така под исклучителна употреба.

Прилог бр. 5


Симбол за маркирање



Прилог бр. 6
Етикети




Прилог бр. 7
Знак за означување



Минималните димензии треба да се како што е покажано на знакот; кога се користат различни димензии релативните пропорции мора да се одржат. Бројот 7 не смее да биде помал од 25 mm во висина. Бојата на позадината на горната половина треба да е жолта, а долната половина бела, бојата на знакот кој што има форма на детелина и напишаните делови е црна. Користењето на зборот „РАДИОАКТИВНО“ во долната половина е опционално за овозможување на алтернативно користење на овој знак за прикажување на соодветен UN број за пратката.

Прилог бр. 8
Знак за одделно прикажување на UN број



Бојата на позадината на знакот треба да е портокалова. Границата и UN бројот треба да се црни. Символот „****“ го означува просторот во кој што соодветниот UN број за радиоактивниот материјал се прикажува.

Прилог бр. 9

Граници за транспортен индекс за товарни контејнери и превозни средства

Тип на товарен контејнер или превозно средство	Граница на вкупната сума на транспортните индекси во товарен контејнер или превозно средство
Товарен контејнер – Мал	50
Товарен контејнер – Голем	50
Возило	50
Авион	
Патнички	50
Товарен	200
Пловен објект за внатрешни води	50

Прилог бр. 10

Граници на активност за изземени пакувања

Физичка состојба на содржината	Инструмент или производ		Материјали
	Граници за производ	Граници за пакувања	Граници за пакувања
Цврсти тела:			
Специјална форма	$10^{-2}A_1$	A_1	$10^{-3}A_1$
Други форми	$10^{-2}A_2$	A_2	$10^{-3}A_2$
Течности	$10^{-3}A_2$	$10^{-1}A_2$	$10^{-4}A_2$
Гасови			
Трициум	$2 \cdot 10^{-2}A_2$	$2 \cdot 10^{-1}A_2$	$2 \cdot 10^{-2}A_2$
Специјална форма	$10^{-3}A_1$	$10^{-2}A_1$	$10^{-3}A_1$
Други форми	$10^{-3}A_2$	$10^{-2}A_2$	$10^{-3}A_2$



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010160